

Година: 2021

Број: 01

Тип: Јавна објава

Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка

Датум на издавање: 30.08.2021 година

Институција: Управа за јавни приходи

Бр.27-30/05-2 од 30.08.2021 година



Република Северна Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.96/19), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА

за уредно доставување на решенија за сторен прекршок /известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица/физички лица по поведените барања за прекршочна постапка

Се повикуваат правните лица, одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Blagoj.Pljov@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип ул.Плоштад слобода бб Штип

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ и „известувања по барање за поведување на прекршочна постапка, за правните лица:

Реден број	Назив / Име на субјект	Последна адреса на субјектот		Број на решение / известување	Датум на решение / известување
		Адреса	Град		
1	Драган Пешевски	ул.Народна Революција бр.13	Куманово	27-30/05-2	11.05.2021
2	ЦИЛИТ-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз Кратово	ул.Митко Пендуклиски бр.3	Кратово	27-30/119-1	01.05.2021
3	МИРЕВСКИ ДООЕЛ Пробиштип	ул.Илинденска бр.8-А	Пробиштип	27-30/114-1	01.07.2021
4	Арѓент Абдулахи	ул.Гоце Делчев бр.62 кат 3	Куманово	27-30/20-2	01.04.2021
5	Трајков Блаже – Атена ДООЕЛ	ул.Цетинка бр.39	Кратово	27-20/201-3	27.05.2021
6	Рушители Бануш Наим	с.Стрима бб	Куманово	27-30/92-2	05.08.2021
7	АЛСИМОНОВ ДООЕЛ Штип	Ул.Енгелсова бр.12/-6	Штип	27-30/103-3	01.07.2021
8	Симонова Санде Стојка	Ул.Енгелсова бр.12/-6	Штип	27-30/103-3	01.07.2021